

ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАДЕН-КВИЗ

Член 1

ПРИРЕДУВАЧ ,ТРАЕЊЕ И ЦЕЛ НА НАГРАДЕН - КВИЗ

1. ИЦС Груп ДОО Скопје со седиште на ул. 164 бр. 46а Скопје и ЕМБС 6555950 (во понатамошниот текст "Организатор") во соработка со ДАИКИН Македонија- АЛМАКОС во времетраење од 9 дена, од 17.12.2018-25.12.2018 година.ќе организира награден квиз за случајните минувачи во т.ц. Ситимол и т.ц.Скопјанка. а со овие правила ќе се регулира начинот на учество во квизот.
- 2 .Квизот ќе се спроведува во временскиот период од 17.12.2018- 25.12.2018 година.
3. Ови правила ќе бидат објавени и на интернет страната www.icsgroup.mk
4. Со самото учество на овој квиз, учесниците се согласни да ги прифатат наведените правила.

Член 2

МЕСТО НА НАГРАДНИОТ КВИЗ

Натпреварот ќе се организира во продажните место на ИЦС ГРУП во т.ц Ситимол и т.ц.Скопјанка.

Член 3

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНИОТ КВИЗ

1. Овој квиз е отворен за сите минувачи, потенцијални купувачи на ДАИКИН производите, кои ги оставиле своите точни податоци на флаерот подигнат од продажните места на ИЦС ГРУП(ДАИКИН) –Ситимол и Скопјанка, и одговориле точно на поставеното прашање.
2. Право на учество на овој натпревар немаат:
 - а) Вработени во правниот субјект кој се јавува како Организатор на овој Награден квиз, како и членови на нивните семејства (сопруг/ сопруга, родител, брат, сестра, деца итн)

Член 4

НАГРАДА

1. Наградата претставува прочистувач ДАИКИН- FLASH STREAMER MC70L

Член 5

НАЧИН НА УЧЕСТВО И ОДБИРАЊЕ НА ПОБЕДНИК

1. Задача на учесникот е да одговори на прашањето запишано на флаерот. Учесниците се должни на флаерот да ги достават свои лични податоци (име, презиме, е-маил, телефонски број).
2. Во конкуренција за освојување на Наградата на овој Награден натпревар учествуваат сите пријавени кои ги исполниле условите пропишани со овој Правилник најдоцна до 22. Часот на 25.12.2018.
3. Со предавањето на флаерот на продажниот штанд на ИЦС ГРУП во Сити мол и продажниот салон во т.ц. Скопјанка, секој учесник доброволно ги приложува своите лични податоци и одобрува со тие податоци да управува Организаторот, без нивно откривање на трети страни. Организаторот ќе ги преземе сите разумно потребни мерки да би се осигурал дека личните податоци на учесникот во Наградниот натпревар ги обработува и ги користи на безбеден начин и во согласност со Законот.
4. Одбирањето на победник на овој квиз ќе го спроведе тричлена комисија која ќе ја именува Организаторот (во понатамошниот текст "Комисија").
5. Победник на квизот ќе биде оној кој Комисијата ќе одлучи дека дал точен одговор на поставеното прашање и ги внел сите потребни податоци. Комисијата ќе избере 1 (еден) победник на кој ќе ја додели Наградата.
6. Победникот на Наградниот квиз ќе биде објавен на веб страната на Организаторот www.iscgroup.mk на крајот на Наградниот квиз, но не подоцна од 2 дена од завршување на истиот.

Член 6 ДОСТАВА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА НАГРАДАТА

1. Победникот ќе биде известен по електронска пошта на е-маил адресата која ја оставил на флаерот и во рок од најмногу 2 календарски дена од денот на избор на победникот, ќе се побара од него да ја даде точната адреса на испорака на Наградата и телефонски број за контакт. Наградата ќе биде доставена согласно општите услови на работење, а трошокот за Наградата го подмирува ИЦС Груп ДОО. Победникот мора да извести за адресата на испорака во рок од најмногу 2 календарски дена по примањето на електронската пошта.
2. Добитникот при превземање на наградата треба да носи документ за идентификација, - име, презиме, адреса на живеење.
3. Со чинот на превземање на наградата и со потпишување на потврдата за прием, престануваат сите понатамошни обврски на организаторот кон добитникот.

ЧЛЕН 7

Добитникот единствено може да ја користи предвидената награда и не може да бара замена во пари.

ЧЛЕН 8 РОКОВИ И ПРИГОВОРИ

1. Ако добитникот не биде достапен во рок од 2 дена, го губи правото за користење на наградата;
2. По истекот на рокот од став 1 на овој член застарува правото за подигање на наградата.

ЧЛЕН 9 ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Организаторот се обврзува дека во никој случај нема да ги злоупотреби личните податоци на учесниците. Ако тие не сакаат да бидат дел од базата на купувачи, на нивно писмено или усно барање организаторот ќе ги избрише од базата; личните податоци ќе бидат користени единствено во согласност со законот за заштита на личните податоци.

ЧЛЕН 10

Добивката ќе биде дел од продажниот асортиман на ДАИКИН ; а персоналниот данок ќе биде обврска на организаторот.

ЧЛЕН 11 Виша сила

Во ситуации на виша сила или на непредвидени околности, организаторот го задржува правото за прекинување на наградниот квиз.

ЧЛЕН 12

Со учество во наградниот квиз учесниците ги прифаќаат правилата на организаторот, а во случај на спор надлежен е Граѓанскиот судот во Скопје.